



Македонија

Бр. 444 /1
29.05.2012 година
С к о п ј е

Покана за учество на Семинар:
**“Со GS1 GDSN Вашите производи стануваат
препознатливи и достапни на трговските партнери
на глобалниот светски пазар”**

12.06.2012, во 10:00 часот
Стопанска комора на Македонија, 5 кат, сала 4
ул. “Димитрие Чуповски” 13 – Скопје

Почитувани,

GS1 Македонија како и многупати досега Ве поканува на бесплатен едукативно-информативен семинар, на кој за ПРВ ПАТ во Република Македонија ќе имате можност да се запознаете со најновите трендови, деловни процеси и модели, како и со нови технологии во глобалната трговска размена и водењето на бизнисот во светот.

Тоа е можност за проширување на Вашите знаења во функција на зголемување на конкурентноста на Вашата компанија и интернационализација на Вашиот бизнис.

Предавачи на семинарот ќе бидат експерти од GS1 Хрватска – г-дин Дамир Шеговиќ и од GS1 Словенија – Д-р. Матеја Подлогар.

GDSN претставува голема пресвртница во светските напори да се унапреди точноста на податоците и да се олесни ефикасна кооперативна комерција.

Со цел да се олесни и поефикасно води меѓународниот бизнис, во рамките на Меѓународната GS1 организација формирана е Глобална мрежа за синхронизација на податоци (Global Data Synchronisation Network – GDSN). GDSN е интернет-базирана мрежа на меѓусебно поврзани, централизирани и интероперативни бази на податоци која овозможува на трговските партнери брзо и ефикасно да разменуваат податоци во синцирот на снабдување, кои што се точни, ажурирани и се во согласност со универзално поддржаниот систем на GS1 стандарди.

GDSN се потпира на централизирано глобален регистар (GS1 Global Registry), со кој се поврзуваат бројни пулови со податоци широм светот, те. GDSN сертификирани електронски каталози (certified data pools), овозможувајќи им на податоците на трговските партнери да се стандардизираат и синхронизираат врз база на приближно реално време. GS1 Global Registry служи како глобална врата за компаниите да можат да лоцираат пулови (електронски каталози) со податоци за изворот (производител) или примател (трговец на мало), коишто содржат информации за артиклите.

Marial Tito 19
1000 Скопје
Т : +389 (0) 2 32 54
250
Ф : +389 (0) 2 32 54
254
Е : gs1mk@gs1mk.org.mk

www.gs1mk.org.mk

GS1 Глобалниот Регистар (GS1 Global Registry), овозможува на компаниите од целиот свет размена на стандардизирани и синхронизирани податоци во рамките на синџирот на снабдување со нивните трговски партнери, користејќи стандардизирана Глобална Класификација на Производите (Global Product Classification –GPC) и GS1 системот за квалитет на податоците (Data Quality Framework).

GDSN гарантира дека разменетите податоци помеѓу трговските партнери се точни и во согласност со глобално прифатените стандарди.

Бенефити од приклучување кон GDSN и за производителите и за купувачите се: намалување на залихите, намалување на трошоците при корекции на грешките, намалување на логистичките трошоци, а зголемување на брзината во синџирот на снабдување и достапност во реално време на ажурирани и вистинити податоци.

Семинарот е наменет за сите учесници во синџирот на снабдување, за менаџментот, за секторите на информатика и означување со баркодовите, секторите за квалитет, секторите за логистика и транспорт, како и на независните софтверски куќи и ИТ експертите.

Учеството на семинарот за акредитираните членки на GS1 Македонија (кои навремено ги регулирале обврските по основ на членарина и можат на веб сајтот да ја пронајдат својата фирма во “Список на Акредитирани членки”), како и за сите министерства и органите на Владата е бесплатно.

За сите останати заинтересирани компании кои се уште не се членки на GS1 Македонија котизацијата е 3.000,00 денари (3.540,00ден. со ДДВ). Уплата на жиро сметка број 200002024739774, депонент Стопанска банка АД-Скопје, најдоцна до 11.06.2012 година.

Со почит,

Извршен директор на GS1 Македонија



Слаѓана Милутиновиќ

Прилог :

- Агенда
- Пријавен лист

Напомена : Списокот на Акредитирани членки поставен на www.gs1mk.org.mk